

ТЕНЕРИФЕ

Коктелите, екзотичното овошје, суптропските предели и веселата атмосфера ја прават оваа туристичка дестинација оправдано популарна. Тенерифе е најпосетеното туристичко место на Канарските Острови не само поради можноста за уживање и забава, туку и поради тоа што нуди бројни спортски активности и богато културно историско наследство. Температурите во овој период се движат од 26° до 28° С.

ДЕСЕТ ДНЕВЕН ПАКЕТ АРАНЖМАН		EUR
Be Smart Florida 2*, Puerto de la Cruz	10 ноќевања	од 465
Maga 2*, Puerto de la Cruz	10 ноќевања	од 490
Globales Acuario 2*, Puerto de la Cruz	10 ноќевања со појадок	од 531
Miramar 3*, Puerto de la Cruz	10 полупансиони	од 564
Elegance Dania Park 4*, Puerto de la Cruz	10 полупансиони	од 569

...И МНОГУ ДРУГИ ХОТЕЛИ...

ПАТУВАЊА ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛАТА ГОДИНА



Цената на пакет аранжманот вклучува:

- Авионски превоз Скопје – Барселона – Скопје;
- Трансфер аеродром Барселона – хотел во Барселона – аеродром Барселона
- 1 ноќевање хотел во близина на аеродромот во Барселона
- Авионски превоз Барселона – Тенерифе - Барселона
- Трансфер аеродром Тенерифе – хотел Тенерифе – аеродром Тенерифе;
- Аеродромски такси и рачен багаж
- Престој во хотел по избор.

Напомена:

- Плаќање во денарска противвредност;
- Цените се променливи во зависност од терминот на патување;
- Цените се по лице за сместување во двокреветна соба.
- Цените не вклучуваат чекиран багаж (повеќе информации во агенција)

Факултативни излети:

- Посета на вулканот El Teide, а воедно и искачување до највисокиот врв на Канарските Острови.
- Пешачење по Rambla del General Franco каде може да се запознаете со културата на овој предел.
- Доживејте го спектакуларното шоу на традиционални танци во Playa de los Americas. Ова место е најпознато по ноќниот живот така што може да најдете и многу барови, дискотеки и пабови.